



ВОЗДУШНА ПУШКА 10 М – ВОЗДУШЕН ПИШТОЛ 10 М

МАЖИ, ЖЕНИ, ЈУНИОРИ, ЈУНИОРКИ

ФОРМАТ НА НАТПРЕВАРОТ

со важност од 01.01.2022 година

1. ФАЗА НА КВАЛИФИКАЦИЈА

Се одржува на квалификацискиот стрелиште.

- Сите спортисти се повикани на линија 20 минути пред закажаниот почеток на настанот.
- Дозволени **15 минути** време за подготовка и местење на нишаните.
- **Квалификациите се состојат од** натпревар со 60 истрели за 1 час и 15 минути.
- **Децимално бодување за воздушна пушка, бодување на цели кругови за воздушен пиштол**
- За какви било изедначени резултати ќе се одлучува според **правилата на ISSF за одбројување наназад.**

Осум спортисти кои имаат најдобар резултат на квалификациите продолжуваат во финалната фаза.

2. ФИНАЛНА ФАЗА

Се состои од полуфинале и финален натпревар за медал. Се одржува во салата за Финални натпревари

- Во финалната фаза ќе се користи Децимално Бодување
- Бодувањето почнува од нула.

а.) Време на регистрација

Тимските лидери се одговорни за регистрирање на нивните Финалисти на Областа за Подготовка, и да го известат жирито најмалку 30 минути пред закажаното време за старт на натпреварот, заедно со сета нивна стрелачка опрема потребна за финалната фаза.

Финалистите мора да се пријават со својата опрема, натпреварувачка облека и униформа за националниот тим што може да се носи на церемонијата за победниците. Финалистите мора да бидат облечени и да ја имаат само потребната опрема за стрелање. Членовите на жирито и официјалните лица на теренот мора да ги завршат своите проверки пред натпреварот на Областа за Подготовка во овој период.

Ниту футролите за пушка/пиштол, ниту пак куферите со опремата не смеат да бидат оставени на стрелиштето за одржување на финалето зад линијата за стрелање.

Време на поставување на опремата : На **сите** финалисти и тренери мора да им се дозволи да ја постават својата опрема на местата за стрелање најмалку 20 минути пред почетокот на финалето.

Тие мора да се вратат во Областа за Подготовка не подоцна од 15 минути пред почетокот.

Местата за стрелање ќе бидат нумерирани како R1, A, B, C, D, E, F, G, H, R2

- Спортистите ќе бидат распределени на Местата за Стрелање во согласност со нивното пласирање во Квалификациите.
- Спортистите од 1^{-во}, 3^{-то}, 5^{-то} и 7^{-мо} место ќе бидат распределени на Местата за Стрелање од A до D, а спортистите од 2^{-ро}, 4^{-то}, 6^{-то} и 8^{-мо} место ќе бидат распределени на Местата за Стрелање од E до H.

Финалистите мора да бидат подготвени да влезат ПРЕД да бидат повикани еден по еден.

Помошник на организаторот мора да се погрижи финалистите да се постават по правилен редослед и мора да даде знак кога Одговорното Лице (Главниот Директор на Стрелиштето) ќе нареди: „СПОРТИСТИ НА ЛИНИЈАТА“.

б.) Полуфиналиња (Полуфинале 1 и Полуфинале 2)

- По четири спортисти во секое полуфинале.
- Спортистите од полуфиналето 1 пукаат во Местата за Стрелање A, B, C и D.
- Спортистите од полуфиналето 2 пукаат на Местата за Стрелање E, F, J и H.

Спортистите ќе влегуваат еден по еден на стрелиштето каде што ќе се одржи полуфиналето - како што секој спортист влегува во стрелиштето, најавувачот ќе ги презентира на гледачите - еден по еден додека влегуваат - и ќе застанат свртени кон публиката.

Спортистите мора да останат свртени кон гледачите додека не бидат претставени сите заедно со тренерите, одговорниот член на жирито и главниот директор на стрелиштето.

Кога ќе се направат сите претставувања, Главниот Директор на Стрелиштето дава знак: „Заземете ги вашите позиции“. По една (1) минута за заземање на позицијата, дозволени се пет (5) минути за подготовка и местење на нишаните.

Времето на промена на стрелците помеѓу Полуфинале 1 и Полуфинале 2 е две (2) минути.

в.) Постапка на стрелање:

- Спортистите почнуваат од нула и прават по 10 поединечни истрели.
- Вредноста на најдобриот резултат е 4 поени.
- Вредноста на вториот резултат – 3 поени.
- Вредноста на третиот резултат – 2 поени.
- А вредноста на најлошиот резултат е 1 поен.
- Во случај на еднаков резултат во истрелот, спортистите добиваат повисоки вредносни поени.

- По 10 истрели еден спортист е елиминиран.

- Натпреварот продолжува со уште 5 истрели.
- Вредноста на најдобриот резултат е 3 поени.
- Вредноста на вториот резултат – 2 поени
- А вредноста на најлошиот резултат е 1 поен.
- Во случај на изедначен резултат во истрелите, спортистите ја добиваат повисоката вредност на поени
- По 15 истрела (10 + 5) се комплетира полуфиналето. Вториот спортист е елиминиран.
- Двајца спортисти со највисок број на поени во **секое полуфинале** продолжуваат во натпреварот за медал.

Доколку во која било фаза од полуфиналето има нерешен резултат за елиминирање на најслабо рангираниот мешан тим, изедначените мешани тимови ќе пукаат дополнителни единечни истрел(и) се додека не се прекине нерешениот резултат (тај-брејк).

Времето за промена на стрелците помеѓу полуфиналето и натпреварот за медал е 10 минути (вклучувајќи 3 минути време за подготовка и местење на нишаните и менување на метите).

Спортистите кои се квалификуваат за натпреварот за медал остануваат на нивните места за стрелање - позициите од полуфиналето .

г.) Натпревар за медал:

- Четворицата спортисти (по 2 победници од секое полуфинале) почнуваат од нула и прават по 10 истрели.
- Вредноста на најдобриот резултат е 4 поени.
- Вредноста на вториот резултат – 3 поени.
- Вредноста на третиот резултат – 2 поени.

- А вредноста на најлошиот резултат е 1 поен.
- Во случај на еднаков резултат во истрелот, спортистите добиваат повисоки вредносни поени.
- По 10 истрела, спортистот со најмал број на поени е елиминиран. 4^{-то} место е одлучено.
- Тројцата преостанати спортисти продолжуваат со по уште 5 истрели. Вредноста на најдобриот резултат е 3 поени. Вредноста на вториот резултат – 2 поени, а вредноста на најлошиот резултат е 1 поен. Во случај на еднаков резултат во истрелот, спортистите добиваат повисоки вредносни поени.
- По 15 истрела (10 + 5) се решава бронзениот медал.
- Продолжуваат двајцата преостанати претенденти за златен и сребрен медал.
- Тие почнуваат од нула и прават поединечни истрели. Вредноста на секој истрел е 2 поени. Во случај на изедначен резултат во истрелот двајцата спортисти добиваат по 1 поен. Понискиот резултат не добива поени.
- За освојување на мечот за медал потребни се **16 бода** .

д.) Презентација на медалистите

- По завршувањето на натпреварот за златен и сребрен медал, на спортистите ќе им се придружат бронзените медалисти на теренот и ќе се наредат за официјални фотографии и прогласување, како во поединечните финалиња.

3. МУЗИКА И ПОДДРШКА ОД ПУБЛИКА

За време на полуфиналето и натпреварот за медал треба да се пушта музика. Техничкиот делегат мора да ја одобри музичката програма. За време на финалната фаза се охрабрува и се препорачува Ентузијастичка Поддршка од Публиката.

4. ДЕФЕКТИ ВО ФИНАЛНАТА ФАЗА

Дефектите во финалето ќе бидат регулирани според Правилата на ISSF (само еден (1) дефект ќе биде дозволен за секој спортист за време на финалето).

На спортистите може да им се дозволи една (1) минута да поправат или заменат неисправно оружје за да се овозможи натпреварите за медал да продолжат без непотребно одложување.

5. НЕРЕГУЛИРАНИ СЛУЧАИ

Општите технички правила на ИССФ ќе важат за прашањата кои не се споменати во горните параграфи. За нерегулирани или спорни прашања ќе одлучува жирито во согласност со Општите технички правила за секој настан.